



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Акутни и хронични белодробни заболувања кај децата

ЈЗУ Општа болница Струга

Клинички центар Љубљана-Педијатриска клиника (13.04.-09.05.2015)

Др. Спасевска Лилјана





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



www.moh.gov.mk



Акутни и хронични белодробни заболувања кај децата

Целиот мој едукативен престој беше на Клиниката за педијатриски болести оддел за Пулмологија под менторство на Др. Урош Кривец

Каде се запознав со:

- ✓ Организациона поставеност
- ✓ Медицински персонал(на одделот работеа 5 специјалисти лекари пулмолози и среден медицински персонал)
- ✓ Водење на медицинска документација(упати, приеми и исписи)





Еден работен ден ми започнуваше со:

- Стручен состанок на одделот каде се разгледуваа историјата на болеста на секој лежечки пациент
- Визита поединечно на секој пациент
- Прием на пациенти(упатен од матичен лекар или примен во тек на дежурство како ургентен случај од дежурниот специјалист)





- Дијагноза со современи дијагностички процедури:
- биохемиски лабораториски анализи
 - радиолошки
 - спирометрија (опремена со најсовремена апаратура за одредување на плуќен капацитет и брзина на проток низ дишните патишта пред и после напор)
 - кутани алерголошки тестови
 - бронхоскопија(како дијагностичка и терапевтска метода)



Спирометрија



- Психолошка(со хронично болните деца поединечно или со родителите работеше психолог)
- Едукација (едукатор ги едуцираше пациентите за правилна употреба на инхалационата терапија)





- По завршената визита на оделот продолжував со работата во субспецијалистички амбуланти каде се прегледуваа деца закажани по мој термин од матичен лекар или од субспецијалистот како контрола за евалуација на болеста:
 - Субспецијалистичка амбуланта за цистична фиброза
 - Субспецијалистичка амбуланта за останатите ХОББ



Беневит од едукацијата

- ❖ Стекнување на нови знаења
- ❖ Размена на искуства
- ❖ Остварување на контакти со колегите и наша понатамошна соработка



Благодарам